

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
*[во хартиена форма со е-аукција]*

ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА ВО ЛАБОРАТОРИЈА И  
КАЛИБРАЦИЈА НА МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ  
Оглас број 24/2016

Скопје, септември, 2016 година



## **Инструкции за понудувачите**

### **1. Договорен орган**

Договорен орган е Царинска управа на Р.Македонија, со седиште на адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, телефон 3 116 188 и 3 181 779, електронска пошта: vesna.zmajsek@customs.gov.mk и goran.kuzevski@customs.gov.mk, Hyperlink reference not valid., интернет адреса: www.customs.gov.mk, контакт лица: Весна Змајшек и Горан Кузевски.

### **2. Предмет на договорот за јавна набавка**

Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на услуги, одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти и тоа поделно:

**ДЕЛ 1 - Одржување на течен хроматограф Varian HPLC System Model 920-L**

**ДЕЛ 2 – Одржување на инструмент X-ray Fluorescence Spectrometer Model MDX 1060, Oxford Instruments**

**ДЕЛ 3 – Одржување на инструмент Anton Paar Automatic densitometer Model DMA 5000**

**ДЕЛ 4 - Одржување на лабораториски ладилник LTN HG-500N**

**ДЕЛ 5 - Калибрација на волумен со сертификат ISO 17025**

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерска документација.

2.2. Предметот на договор е деллив на делови како што е дефинирано во техничката спецификација. Економскиот оператор може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Економскиот оператор не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Предмет на секоја аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка.

### **3. Начин на испорака**

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите и стоките поврзани со нив предмет на договор, сукцесивно, по претходно доставен налог од одговорното лице за следење на реализација на договорот, назначено од Договорниот орган, на следнава адреса: Одделение за царинска лабораторија – ул. Архимедова 5, 1000 Скопје.

### **4. Разлики во цена (корекција на цени)**

4.1. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото време-траење на договорот за јавна набавка.

## **5. Рок на испорака**

Носителот на набавката е должен да ги испорача услугите и стоките предмет на договор во рок од 15 (петнаесет) работни дена за деловите 1, 2 и 3 од техничката документација од известувањето од страна на одговорното лице од царинската лабораторија за настанатиот дефект на соодветниот инструмент и 15 (петнаесет) работни дена да ги испорача услугите и стоките за дел 4 и дел 5 од техничката документација, од денот на потпишување на договорот. Договорот ќе се реализира сукцесивно, во временски период од една година од денот на склучување на истиот.

## **6. Начин на плаќање**

Се предвидува следниов начин на плаќање: вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинската управа на Република Македонија, ул., „Лазар Личеноски “ број 13, 1000 Скопје.

Прилог кон фактурата е уредно заверен записник, потпишан од страна на овластени лица на двете договорни страни.

Начинот на плаќање е задолжителен.

Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки.

## **7. Право на учество**

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на

групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, со понудата мора да достави податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

## **8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите**

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

### **8.1. Лична состојба**

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

### **8.2. Способност за вршење на професионална дејност**

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

**8.3.** При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во писмена форма во рокот кој го определил договорниот орган, а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

8.4 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

## **9. Начин на докажување на способноста на понудувачот**

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

### **9.1. За докажување на личната состојба:**

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 9.1. не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за

најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

#### 9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

### **10. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација**

#### 10.1 Појаснување на тендерската документација

10.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

10.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.1.3 Појаснувањето, договорниот орган ќе го достави преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) преку модулот „Одговор на прашања во хартиена форма“, при што откако ќе се објави одговорот, за истиот ќе биде доставена нотификација до сите економски оператори кои подигнале тендерска документација.

#### 10.2 Измена и дополнување на тендерската документација

10.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот



орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

## **11. Изготвување и поднесување на понудите**

### **11.1. Начин на изготвување на понудата**

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“ . Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластено лице од страна на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

### **11.2. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

### **11.3. Изјава за сериозност на понудата**

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

### **11.4. Изјава за независна понуда**

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската докумен-

тација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невестинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата во секоја постапка одделно и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

#### 11.5. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4),
- Документ за регистрирана дејност,
- Договор за групна понуда (само во случај на групна понуда).

#### 11.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

#### 11.7. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 365 дена од денот утврден како краен рок на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

#### 11.8 Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено или оштетени и притоа може да се види нивната содржина поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите, ќе се отфрлат како неуредни.

### 11.9. Принцип на една понуда

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

### 12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е **03.10.2016** година во **11:00** часот, на следнава адреса: Царинска управа на Р.Македонија, ул. „Лазар Личеноски”, бр.13, 1000 Скопје.

Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

### 13. Отворање и евалуација на понудите

13.1. Отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација: Царинска управа на Р.Македонија, ул.„Лазар Личеноски” бр.13, 1000 Скопје.

13.2. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

### 14. Критериум за доделување на договорот

14.1 Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

14.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

### 15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во

делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://e-nabavki.gov.mk>).

**15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства:** За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН<sup>1</sup>, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

**15.4 Подетални информации за електронската аукција:** Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано и има активен кориснички профил во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конеч-

---

<sup>1</sup> Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

ната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

## **16. Доделување на договорот за јавна набавка**

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2 Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3 Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна понуда ќе биде избрана на понудувач кој прв ја поднел понудата.

16.4 Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договориот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5 По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

### **17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

17.1 По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

17.2 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор, како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

### **18. Гаранција за квалитетно извршување на договорот**

18.1 Услов за потпишување договор со најповолниот економски оператор е обезбедување банкарска гаранција од страна на носителот на набавката во износ од **5%** од вредноста на склучениот договор (со вклучен ДДВ). Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот во рок од 15 дена од добиеното известување.

18.2 Гаранцијата од точка 18.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

18.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност најмалку 1 (еден) месец по истекот на рокот за целосно реализирање на

договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

18.4. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

18.5 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

18.6 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта на адреса: Царинска управа на Р.Македонија, ул.,„Лазар Личеноски” број 13, 1000 Скопје или лично во Одделение за јавни набавки.

18.7 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца.

18.8 Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

18.9 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

## **19. Правна заштита**

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

## **20. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка**

20.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

## Техничка спецификација

Царинската управа на Република Македонија има потреба од јавна набавка за одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти.

Набавката е деллива на 5 дела и тоа:

### Техничка спецификација на набавката

<b>ДЕЛ 1 - Одржување на течен хроматограф Varian HPLC System Model 920-L</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Набавка и промена на Rotor seal	парче	1
2	Набавка и промена на Pump Filter	парче	1
3	Набавка и промена на Plunger	парче	1
4	Набавка и промена на Pump Packing(1)	парче	1
5	Набавка и промена на Pump Packing(2)	парче	1
6	Набавка и промена на Pump Packing(3)	парче	1
7	Набавка и промена на Pump Packing(4)	парче	1
8	Набавка и промена на Drain valve packing	парче	1
9	Набавка и промена на Pump Seal	парче	1
10	Набавка и промена на Pump Seal Packing	парче	1
11	Набавка и промена на Pump Seal (small)	парче	1
12	Работна рака за интервенција/дијагностицирање што не е содржано погоре	час	1

<b>ДЕЛ 2 – Одржување на инструмент X-ray Fluorescence Spectrometer Model MDX 1060, Oxford Instruments</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Работна рака за дијагностицирање на проблем на инструментот	час	1

<b>ДЕЛ 3 – Одржување на инструмент Anton Paar Automatic densitometer Model DMA 5000</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Работна рака за дијагностицирање на проблем на инструментот	час	1

<b>ДЕЛ 4 - Одржување на лабораториски ладилник LTH HG-500N</b>			
Ред.бр.	Опис	ед.мерка	количина
1	Набавка и промена регулатор за одржување на температурата на ладилникот	парче	1



ДЕЛ 5 - Калибрација на волумен со сертификат ISO 17025				
Ред. Број	Вид на опрема	Волумен (ml)	ед.мерка	Количина
1	Волуметриски колби - А класа	25	парче	3
2		50	парче	4
3		100	парче	6
4		200	парче	6
5		500	парче	3
6		1000	парче	1
7	Стаклени пипети - А класа	0.5	парче	2
8		1	парче	2
9		2	парче	2
10		5	парче	3
11		10	парче	3
12		25	парче	2
13		50	парче	2
14	Микропипета со променлив волумен	100-1000 ul	парче	1
15	Микропипета со променлив волумен	1-5 ml	парче	2
16	Бирета	50ml	парче	1
17	Бирета	10ml	парче	1

Напомена:

Набавката се извршува по повик од страна на Договорниот орган.

Во единечните цени од ДЕЛ 1 до ДЕЛ 4 да се вкалкулира работната рака за извршената услуга и замена на дел.

Транспортните трошоци од седиштето на економскиот оператор до соодветната локација да биде вкалкулиран во единечните цени во сите 5 Дела.

Вградените делови да бидат нови, оригинални или еквивалентни на нив и по вградувањето да бидат комплетно функционални со опремата во која се вградени.

# МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА ВО ЛАБОРАТОРИЈА

## ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Царинска управа на Република Македонија со седиште на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот Наташа Радеска-Крстевска (**во понатамошниот текст: Договорен орган**) од една страна и

2. \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ЕМБС \_\_\_\_\_, ЕДБ \_\_\_\_\_,  
застапувано од управителот \_\_\_\_\_ (**во понатамошниот текст: Носител на набавката**) од друга страна.

### Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни за јавна набавка за Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти, за дел \_\_\_\_\_, согласно Одлуката за јавна набавка број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2016 година, по спроведена постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас број 24/2016 и Одлуката за избор на најповолна понуда број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2016 година

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

### Член 2

Предмет на овој Договор е Одржување на опрема во лабораторија - ДЕЛ \_\_\_\_\_ за потребите на Царинската управа на Република Македонија, согласно техничката спецификација од тендерската документација за ДЕЛ \_\_\_\_\_ и прифатената понуда бр. 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2016 година.

## ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

### Член 3

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на реално испорачаните стоки и услуги, при што Договорниот орган може да нарача, а Носителот на набавката да испорача стоки и услуги во вредност не повеќе од \_\_\_\_\_ денари без вклучен ДДВ и \_\_\_\_\_ денари со вклучен ДДВ.

Испорачаните стоки и услуги над вкупната вредност на договорот наведена во овој Член ќе биде на товар на Носителот на набавката.

Единечните цени се цени со вклучени севкупни трошоци, други зависни трошоци и јавни давачки и истите се утврдени согласно доставената понуда со број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2016 година и спроведената електронска аукција/ поднесената конечна цена.

Со договорот не се предвидува корекција на цените, односно цените ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот.

## **НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИСПОРАКА**

### **Член 4**

Носителот на набавката е должен да ги испорача стоките и услугите - предмет на овој Договор според описот наведен во техничката спецификација од тендерската документација за ДЕЛ \_\_\_\_\_.

За сите евентуални неправилности кои би се појавиле при извршувањето на обврските, Носителот на набавката е должен истите да ги корегира на своја сметка без Договорниот орган да сноси трошоци за истото.

Носителот на набавката се обврзува стоките и услугите - предмет на овој Договор да ги испорача во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на прием на писмената нарачка од страна на одговорното лице на Договорниот орган назначено за следење на реализација на овој Договор, на следната локација: Одделение за царинска лабораторија – ул. Архимедова 5, 1000 Скопје.

Се смета дека Носителот на набавката ја извршил испораката кога ќе ги достави и замени деловите на лабораториските инструменти и истите ќе бидат функционални и подготвени за работа на Договорниот орган и ќе му предаде записник за прием потпишан од страна на овластени лица на договорните страни.

## **КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ**

### **Член 5**

Квалитативен и квантитативен прием на стоките, врши назначеното одговорно лице од Договорниот орган со документ-записник, потпишан од страна на овластени лица на договорните страни.

## **НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 6**

Договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги исполни обврските по овој Договор во рокот утврден во член 4 на овој Договор, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката да му исплати надомест на штета и договорна казна во висина од 1% на

неиспорачаната стока и услуги за секој нареден ден задоцнување, но не повеќе од 5% од вкупната вредност на Договорот.

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, Договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплатата на износот од фактурата на Носителот на набавката доставена за исплата.

## **НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ**

### **Член 7**

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинска управа на Република Македонија, адреса: Царинска управа на Република Македонија, ул.„Лазар Личеноски” бр.13, 1000 Скопје.

Носителот на набавката се обврзува во рок од 3 (три) дена од склучување на договорот до договорниот орган да достави известување за Овластено лице за потпишување на фактури и при секоја промена на Овластеното лице веднаш да го извести договорниот орган.

Прилог кон фактурата е уредно заверена испратница, потпишана од страна на овластени лица на двете договорни страни.

Доколку Договорниот орган не ја плати паричната обврска по фактурата во рокот од став 1 на овој Член, Носителот на набавката има право на пресметка и наплата на казнена камата за задоцнето плаќање, како и право на надоместок за доцнење, согласно позитивните законски прописи.

## **ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 8**

Квалитетното, односно целосно, совесно и навремено извршување на обврските по овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 5% од вкупната вредност на овој Договор (со вклучен ДДВ).

Договорниот орган има право да ја наплати банкарската гаранција кога:

- Носителот на набавката не ги испорача стоките и услугите навремено и кога доцнењето е подолго од 5 дена од крајниот рок предвиден со член 4 од овој Договор,
- Во случај кога испорачаните стоки и услуги не одговараат на квалитетот предвиден во техничката спецификација за ДЕЛ \_\_\_\_\_ и прифатената понуда на Носителот на набавката,
- Договорот е раскинат и престанал да важи по вина на Носителот на набавката .

Доколку Договорот се спроведе навреме и квалитетно во согласност со одредбите на овој Договор, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на Договорот.

## **ВИША СИЛА**

### **Член 9**

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските по овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

## **ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН**

### **Член 10**

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

## **РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

### **Член 11**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред надлежниот суд во Скопје.

## **РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 12**

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна има право да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување во рок од 7 (седум) дена пред раскинувањето на договорот.

## **КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ**

### **Член 13**

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

## ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

### Член 14

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик.

## ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 15

Договорот се склучува за временски период до реализација на обврските по истиот, но не подолго од 12 (дванаесет) месеци од денот на потпишувањето на Договорот од двете договорни страни.

## ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 16

Договорот стапува на сила со денот на потпишување на истиот од двете договорни страни.

### Член 17

Изменување и дополнување на овој Договор може да се врши со заедничка согласност на договорните страни доставена по писмен пат.

Одредбите од овој Договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

### Член 18

Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавката.

#### ДОГОВОРЕН ОРГАН

Царинска управа на РМ

Директор

Наташа Радеска - Крстевска

\_\_\_\_\_

#### НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

\_\_\_\_\_

Управител

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Составни делови на овој Договор се:

- а) Спецификација на цени
- б) Техничка спецификација од тендерска документација
- в) Понуда на Носителот на набавката број 02-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_

## МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА КАЛИБРАЦИЈА НА МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ

### ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Царинска управа на Република Македонија со седиште на ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот Наташа Радеска-Крстевска (**во понатамошниот текст: Договорен орган**) од една страна и

2. \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, ЕМБС \_\_\_\_\_, ЕДБ \_\_\_\_\_,  
застапувано од \_\_\_\_\_ (**во понатамошниот текст: Носител на набавка**) од друга страна.

### Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни за јавна набавка за Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти, за дел \_\_\_\_\_ согласно Одлуката за јавна набавка број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016 година, по спроведена постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас број хх/2016 и Одлуката за избор на најповолна понуда број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016 година.

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

### Член 2

Предмет на овој Договор е калибрација на мерни инструменти - ДЕЛ \_\_\_\_\_ (во понатамошниот текст: услуги) за потребите на Царинската управа на Република Македонија, согласно техничката спецификација од тендерската документација за ДЕЛ \_\_\_\_\_ и прифатената понуда број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016 година, односно калибрација на лабораториски инструменти.

### ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

### **Член 3**

Договорните страни се согласни дека вкупната вредност на овој Договор ќе се утврди врз основа на реално извршени калибрации на инструментите-предмет на овој Договор, при што Договорниот орган може да нарача, а Носителот на набавка може да изврши калибрација најмногу до износ од \_\_\_\_\_ денари без вклучен ДДВ, односно \_\_\_\_\_ со ДДВ.

Извршена услуга над вкупната вредност на договорот наведена во овој Член ќе биде на товар на Носителот на набавката.

Единечните цени се цени со вклучени севкупни трошоци, други зависни трошоци и јавни давачки и истите се утврдени во приложената спецификација на цени, согласно доставената понуда со број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_2016 година.

Со договорот не се предвидува корекција на цените, односно цените ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот.

### **НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИСПОРАКА**

#### **Член 4**

Носителот на набавката е должен да ги испорача услугите - предмет на овој Договор според описот наведен во техничката спецификација од тендерската документација за ДЕЛ \_\_\_\_\_ и прифатената понуда на Носителот на набавката.

За сите евентуални неправилности кои би се појавиле при извршувањето на обврските, Носителот на набавката е должен истите да ги корегира на своја сметка без Договорниот орган да сноси трошоци за истото.

Носителот на набавката се обврзува услугите - предмет на овој Договор да ги испорача во рок од 15 (петнаесет) работни дена од денот на потпишување на договорот и прием на писмената нарачка од страна на одговорното лице на Договорниот орган назначено за следење на реализација на овој Договор, на следната локација: Одделение за царинска лабораторија – ул. Архимедова 5, 1000 Скопје.

Се смета дека Носителот на набавката ја извршил испораката кога услугите ќе бидат завршени и на Договорниот орган и ќе му предаде записник за извршена услуга потпишана од страна на овластени лица на договорните страни.

### **КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ**

#### **Член 5**

Квалитативен и квантитативен прием на извршените услуги - предмет на овој Договор, врши Договорниот орган со документ-записник, потпишан од овластените лица на двете договорни страни.



Во текот на примопредавањето се утврдува кванитетот и квалитетот на извршените услуги.

## **НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 6**

Договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги исполни обврските по овој Договор во рокот утврдени во член 4 овој Договор, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката да му исплати надомест на штета и договорна казна во висина од 1% на неиспорачаната услуга за секој нареден ден задоцнување, но не повеќе од 5% од вкупната вредност на Договорот.

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, Договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплатата на износот од фактурата на Носителот на набавката доставена за исплата.

## **НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ**

### **Член 7**

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинска управа на Република Македонија, адреса: Царинска управа на Република Македонија, ул.„Лазар Личеноски” бр.13, 1000 Скопје.

Носителот на набавката се обврзува во рок од 3 (три) дена од склучување на договорот до договорниот орган да достави известување за Овластено лице за потпишување на фактури и при секоја промена на Овластеното лице веднаш да го извести договорниот орган.

Прилог кон фактурата е уредно заверен записник за извршена услуга, потпишан од страна на овластени лица на двете договорни страни.

Доколку Договорниот орган не ја плати паричната обврска по фактурата во рокот од став 1 на овој Член, Носителот на набавката има право на пресметка и наплата на казнена камата за задоцнето плаќање, како и право на надоместок за доцнење, согласно позитивните законски прописи.

## **ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 8**

Квалитетното, односно целосно, совесно и навремено извршување на обврските по овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со банкарска

гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од **5%** од вкупната вредност на овој договор (со вклучен ДДВ).

Договорниот орган има право да ја наплати банкарската гаранција кога:

- Носителот на набавката не ја изврши услугата навремено и кога доцнењето е подолго од 5 дена од крајниот рок предвиден со член 4 од овој Договор,
- Во случај кога извршената услуга не одговара на квалитетот предвиден во техничката спецификација за ДЕЛ\_\_\_\_ и прифатената понуда на Носителот на набавката,
- Договорот е раскинат и престанал да важи по вина на Носителот на набавката .

Доколку Договорот се спроведе навреме и квалитетно во согласност со одредбите на овој Договор, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на обврските по Договорот.

## **ВИША СИЛА**

### **Член 9**

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските по овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

## **ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН**

### **Член 10**

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

## **РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

### **Член 11**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред надлежниот суд во Скопје.

## **РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 12**

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна има право да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување во рок од 7 (седум) дена пред раскинувањето на договорот.

## **КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ**

### **Член 13**

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

## **ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 14**

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик.

## **ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 15**

Договорот се склучува за временски период до реализација на обврските по истиот, но не подолго од 12 (дванаесет) месеци од денот на потпишувањето на Договорот од двете договорни страни.

## **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 16**

Договорот стапува на сила со денот на потпишување на истиот од двете договорни страни.

### **Член 17**

Изменување и дополнување на овој Договор може да се врши со заедничка согласност на договорните страни доставена по писмен пат.

Одредбите од овој Договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

## Член 18

Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавката.

### ДОГОВОРЕН ОРГАН

Царинска управа на РМ

Директор

Наташа Радеска - Крстевска

\_\_\_\_\_

### НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Составни делови на овој Договор се:

а) Спецификација на цени

б) Техничка спецификација од тендерска документација

в) Понуда на Носителот на набавката број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_

## Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број **24/2016** објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија, за доделување на договор за јавна набавка за **Одржување на опрема за лабораторија и калибрација на мерни инструменти**, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

### П О Н У Д А

#### **Дел I – Информации за понудувачот**

I.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_

I.2. Контакт информации

– Адреса: \_\_\_\_\_

– Телефон: \_\_\_\_\_

– Факс: \_\_\_\_\_

– Е-пошта: \_\_\_\_\_

– Лице за контакт: \_\_\_\_\_

I.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

I.4. Овластено лице: \_\_\_\_\_

I.5. Даночен број: \_\_\_\_\_

I.6. Матичен број: \_\_\_\_\_

#### **Дел II – Техничка понуда и Финансиска понуда**

II.1. Вкупната цена на нашата понуда (во денари), вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искажан посебно, изнесува:

Дел	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1		
2		
3		
4		
5		

II. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за ДЕЛ 1 - Одржување на течен хроматограф Varian HPLC System Model 920-L

ДЕЛ 1	1	2	3	4	5	6	7
	Опис (согласно техничка спецификација)	Единица мерка	Производител/мод ел	Колич ина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4*5)	ДДВ
1	Набавка и промена на Rotor seal	парче		1			
2	Набавка и промена на Pump Filter	парче		1			
3	Набавка и промена на Plunger	парче		1			
4	Набавка и промена на Pump Packing(1)	парче		1			
5	Набавка и промена на Pump Packing(2)	парче		1			
6	Набавка и промена на Pump Packing(3)	парче		1			
7	Набавка и промена на Pump Packing(4)	парче		1			
8	Набавка и промена на Drain valve packing	парче		1			
9	Набавка и промена на Pump Seal	парче		1			
10	Набавка и промена на Pump Seal Packing	парче		1			
11	Набавка и промена на Pump Seal (small)	парче		1			
12	Работна рака за интервенција/дијагно стичирање што не е содржано погоре	час	/	1			
<p>Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки) _____</p> <p>Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со букви) : _____</p>							
<p>Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки): _____</p> <p>Вкупен износ на ДДВ во денари (со букви): _____</p>							

Ги прифаќаеме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

\*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Напомена: Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Листа на цени за ДЕЛ 2 – Одржување на инструмент X-ray Fluorescence Spectrometer Model MDX 1060, Oxford Instruments

ДЕЛ 2	1	2	3	4	5	6
	Опис (согласно техничка спецификација)	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (3*4)	ДДВ
1	Работна рака за дијагностизирање на проблем на инструментот	час	1			
Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки) Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со букви) :						
Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки): Вкупен износ на ДДВ во денари (со букви):						

Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

\*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Напомена: Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.



Листа на цени за ДЕЛ 3 – Одржување на инструмент Anton Paar Automatic densitometer Model DMA 5000

ДЕЛ 3	1	2	3	4	5	6
	Опис (согласно техничка спецификација)	Единица мерка	Колич ина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (3*4)	ДДВ
1	Работна рака за дијагностицирање на проблем на инструментот	час	1			
<p>Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки)                  Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со букви) :</p>						
<p>Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки):                  Вкупен износ на ДДВ во денари (со букви):</p>						

Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

\*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Напомена: Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Листа на цени за ДЕЛ 4 - Одржување на лабораториски ладилник LTH HG-500N

ДЕЛ 4	1	2	3	4	5	6	7
	Опис (согласно техничка спецификација)	Единица мерка	Производител/ модел	Колич ина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4*5)	ДДВ
1	Набавка и промена на регулатор за одржување на температурата на ладилникот	парче		1			
Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки) Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со букви) :							
Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки): Вкупен износ на ДДВ во денари (со букви):							

Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

\*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Напомена: Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Листа на цени за **ДЕЛ 5 - Калибрација на волумен со сертификат ISO 17025**

	1	2	3	4	5	6	7
ДЕЛ 5	Опис (согласно техничка спецификација)	Волумен (ml)	ед.мерка	Колич ина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (4*5)	ДДВ
1	Волуметриски колби - А класа	25	пашал	3			
2		50	пашал	4			
3		100	пашал	6			
4		200	пашал	6			
5		500	пашал	3			
6		1000	пашал	1			
7	Стаклени пипети - А класа	0.5	пашал	2			
8		1	пашал	2			
9		2	пашал	2			
10		5	пашал	3			
11		10	пашал	3			
12		25	пашал	2			
13		50	пашал	2			
14	Микропипета со променлив волумен	100-1000 ul	пашал	1			
15	Микропипета со променлив волумен	1-5 ml	пашал	2			
16	Бирета	50ml	пашал	1			
17	Бирета	10ml	пашал	1			
<p>Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со бројки) _____</p> <p>Вкупна цена на листа без ДДВ во денари (со букви) : _____</p>							
<p>Вкупен износ на ДДВ во денари (со бројки):</p> <p>Вкупен износ на ДДВ во денари (со букви):</p>							

Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

\*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Напомена: Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

**Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

**ИЗЈАВА**

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот \_\_\_\_\_ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на \_\_\_\_\_ [се внесува предметот на договорот за јавна набавка] објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

\*Оваа изјава може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице

## Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

\*Изјавата за сериозност на понудата може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице

## Прилог 4 – Изјава за независна понуда

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот\* \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата за **БПП 24/2016 – Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти, за ДЕЛ\_\_\_\_\_** (задолжително се пополнува бројот на делот/вите за кој се поднесува понудата) ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата за **БПП 24/2016 – Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти, за ДЕЛ\_\_\_\_\_** (задолжително се пополнува бројот на делот/вите за кој се поднесува понудата) не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис)\*\*

*[Изјавата се доставува одделно за секоја постапка]*

*\*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*\*\*Изјавата за независна понуда не може да биде потпишана од ниту едно друго лице освен од одговорното лице*